

ДОСТОИНСТВОТО ЗАКОРАВЕН М

Не се случи најавуваното триумфално враќање на македонската фудбалска репрезентација. Не успеавме да го залекуваме поразот од 13 октомври минатата година во Андора, така што и сега на 9 февруари љубителите на фудбалот остааа со куси ракави. Нашите репрезентативци не успеаја да ни го обелат образот ниту на домашниот терен. Долгонајавуваниот реванш заврши без победник. Андора - Македонија 0:0. Резултат кој не заслужува никаков коментар.

Поради квалификационите натпревари на македонската репрезентација, во Македонија допатува и нашиот најпознат интернационалец Горан Пандев, со кого разговараме на повеќе теми.



СО МОИТЕ НАСТАПИ ВО "ЛАЦИО" ИНДИРЕКТНО ГИ ПРЕТСТАВУВАМ БОИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Разговорот го водеше:
Ружица ГОЧЕВСКА



☀️ Како репрезентација покажавме дека знаеме да изненадиме. Пример за тоа беа Англичаните, Холанѓаните. Дали тогаш не водеше преголемата желба да му покажеме на фудбалскиот свет што сè умеат македонските играчи од кои многумина настапуваат за странски тимови? Дали знаеме да играме и дома така како што се игра за другите клубови?

ПАНДЕВ: Во натпреварите со Англија, Холандија и со многу други познати и признати репрезентации во светот покажавме дека можеме да се носиме со нив. Кај нас секогаш се проблем "послабите" репрезентации, кои и до денес се енигма која некако не ја решаваме. Меѓу нас владее одреден балкански менталитет, кој треба што поскоро да го заборавиме, а тоа всушност е потценувањето на послабите репрезентации. Токму секое вакво потценување ни се враќа како бумеранг. За ова последен пример е тоа што два па-

ти веќе ни се случи со Андора. Неопходно е да манифестираме голема сериозност и професионалност во натпреварите со било кој противник и само со таков однос ќе можеме неминовно да извојуваме победа.

☀️ Се ближи Светското фудбалско првенство во Германија. Се играат квалификационите натпревари. Какво е Вашето мислење за позитивните резултати во групата и како ќе се рангира нашата репрезентација?

ПАНДЕВ: Одамна во оваа група ги изгубивме шансите за евентуален изненадувачки пласман, особено по катастрофалниот пораз во Андора. Со новите правила на ФИФА и бенефициите кои ги нуди во квалификационите натпревари (третата репрезентација ќе игра во бараж), верувам дека ќе имаме многу повеќе шанси, и тука треба да ја бараме евентуалната перспектива. Можеби ќе успееме да направиме подвиг со доаѓањето на оваа помлада репрезентација и со неколкуте искусни играчи. Во тимот има расположение, само е неопходно потенцијалот да се насочи во вистинска насока.

☀️ Состојбите во Фудбалската федерација на Македонија се повеќе од очајни. Континуирани превирања, со секогаш ветувања дека во наредниот период ќе биде подобро. Постои ли капацитет во Управниот одбор нешто да промени или, пак, и натаму ќе се тапка во место и виновникот за состојбата ќе се бара во претходниците?

ПАНДЕВ: Во Фудбалската федерација на Македонија владее позитивна атмосфера, која ветува подобри денови. Секогаш ќе има проблеми, но неопходно е тие да се надминат, и еднаш засекогаш да се поместиме од таа мртва точка. Мораме да го промениме овој наш закоравен менталитет, кој не враќа години и години наназад, не само на спортско ниво, туку и воопшто. Треба да веруваме во себе и во потенцијалот кој го поседуваме. Само така ќе се ослободиме од негативната енергија која несомнено деструктивно делува на сè.



НЕ СЕ БРАНИ СО ЕНТАЛИТЕТ

☀ Со каков фудбалски потенцијал располагаме? Со какво достоинство се носи дресот на репрезентацијата и на матичниот клуб?

ПАНДЕВ: Македонија има релативно солиден фудбалски потенцијал, кој допрва ќе се докажува. За сите нас играњето за македонската репрезентација претставува голема привилегија. Кога се настапува за сопствената држава, треба да се дава најдоброто од себе. Отсекогаш сум се трудел да дадам максимум на теренот, иако некогаш тоа и не било крунисано со победа. Добриот фудбалер не разликува репрезентативен или клупски настап. Тој секогаш треба да го брани своето фудбалско достоинство. Сепак, потенцирам, репрезентативниот дрес е посебна привилегија.

☀ Како би изгледала визијата за успешен македонски фудбал?

ПАНДЕВ: Одговорот е едноставен: вложување во младите таленти. Знаеме дека овде во Македонија излегуваат млади, квалитетни и перспективни играчи, кои можат многу да понудат. Неопходна е нивна доквалификација и доедукација (поради познатите економски случувања) надвор од државата. Но, сепак би требало тие да се вратат во Македонија и да вложуваат во неа.

☀ Горан Пандев, младо момче кое брзо се вивна во европската фудбалска елита, денес е дел од гламурозното и единствено италијанско "Calcio". Ги брани боите на прволигашот "Лацио" од Рим. Како е да се игра во Италија?

ПАНДЕВ: За мојата актуелна кариера, пред сè, сум им благодарен на мо-

ите најблиски, кои безрезервно ми ја даваа неопходната поддршка. Само со макотрпна работа и со исклучителни жртви се постигнуваат резултати за почит. Конкретно ќе го посочам мојот пример. Вложив голем напор и енергија за да се најдам таму каде што сум денес. Во клубот "Лацио" ме прифатија беспрекорно. Не очекував толку голема гостопримливост и комуникативност. Привилегија е да се игра во едно од најмоќните фудбалски национални првенства. Италија е прекрасна земја и мошне сум задоволен од престојот во неа. Што се однесува на проблемите, секако дека ги има, но незадоволството може да се надмине со соодветни компромиси.

☀ Што најмногу влијаеше на Вашата одлука кариерата да ја продолжите надвор од Македонија, неможноста својот талент и исклучителен ангажман да го материјализирате тука во државата? Колку е тешко да се биде странец, кој претставува директна конкуренција за домашните играчи?

ПАНДЕВ: Секако на сите им се познати причините поради кои многумина ја напуштаат Македонија и својата перспектива ја бараат во далеку помоќните земји. Можноста да играм во странство, за мене лично претставува голема чест, бидејќи со моите настапи индиректно ги претставувам боите на Македонија и на македонскиот фудбал. Сега барем повеќето знаат каде се наоѓа Македонија. За секого почетокот е тежок, со оглед на фактот дека туѓинецот секогаш е туѓинец. Меѓутоа, веќе минаа четири години како настапувам надвор од Македонија и се навикнав на тамошниот живот, така што сега ми е многу полесно.

☀ Нашава земја се соочува со одлив на млади таленти од секаков профил, за



ПРОБЛЕМ НИ СЕ "ПОСЛАБИТЕ" РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

што и Вие сте пример. Дали постои можност барем во поглед на одредена област тоа да се надмине?

ПАНДЕВ: Отсекогаш од Македонија излегувале млади таленти. Мојот став во однос на ова нема со ништо ново да посочи, односно што и да кажам нема нешто да се промени. Но, она што се случува кај нас, несомнено придонесува за апатичната состојба во јадрото на секоја држава - младината. Поради несоодветниот третман и услови за работа уништени се многу таленти. Сепак, на ова значително влијаат и финансите, но искрено се надевам дека набрзо ќе дојдат подобри времиња.

☀ Што е тоа што од дома најмногу Ви недостасува? Постои ли можност за враќање или во плановите на Пандев е предвидено нешто сосема друго?

ПАНДЕВ: Ми недостасува Македонија, мојата родна Струмица. Ми недостасуваат моите најблиски. Што се однесува до моите планови сигурно е дека сега засега останувам во странство, а за во иднина ќе видиме.